

Врз основа на член 37 став (1) точка 1) алинеја 1) од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), член 109 став (4) од Законот за општа управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/15) и член 15 од Правилата за постапување по приговори и разрешување на спорови („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 106/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 10 септември 2020 година донесе

РЕШЕНИЕ **за одбивање на приговор**

1. Приговорот на Мире Манасиев од с. Моштица-Селиште, Мак Каменица УП2 09-79/20 од 8 јуни 2020 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-54 од 24 март 2020 година СЕ ОДБИВА.
2. Решението за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-54 од 24 март 2020 година СЕ ПОТВРДУВА.
3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

Образложение

Мире Манасиев од с. Моштица-Селиште, Мак Каменица до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе Приговор УП2 09-79/20 од 8 јуни 2020 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје (во понатамошниот текст: Електродистрибуција).

Жалителот го оспорува Решението за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција бр. 11-54 од 24 март 2020 година издадено од КЕЦ Делчево, поради непостоење на технички услови за приклучок.

Во прилог кон Приговор е доставена следната документација:

- Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа бр. 11-54 од 24 март 2020 година,
- ГИС Скица од подрачјето,
- Имотен лист бр. 336 за повеќе катастарски парцели, КО Моштица
- Решение за легализација бр. 09-62 од 7 ноември 2014 година издадено од ЕЛС Македонска Каменица
- Извод од катастарски план
- БСП-1 образец од 11 март 2020 година.

Во одговорот на Електродистрибуција е наведено дека за тоа подрачје не постои урбанистичко-планска документација, растојанието од објект до нисконапонска мрежа е 150 метри а падот на напонот е во вредност од $dU = 19\%$.

На барање на Регулаторната комисија за енергетика, Електродистрибуција достави дополнителна документација и технички податоци за мрежата од кои може да се утврди дека не постојат технички услови за реализација на приклучок.

Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на Приговорот утврди дека истиот е неоснован.

Имајќи го предвид горенаведеното, се одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управен суд на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од денот на приемот на истото.

УП2 бр.09 – 79/20
10 септември 2020 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги
на Република Северна Македонија
Марко Бислимоски